


RwC Академија

Обука за Развој на менаџерските вештини 'Биди комплетен менаџер'

15 Октомври 2014



Која е целта на обуката?

Како ќе се заврши
се во толку краток
рок (приоритетност,
делегирање)?

Каде грешам, со што си
помагам, а со што си го
попречувам
остварувањето на целите
(само-менаџирање)?



Што може да се научи од
корпоративно работење?
... па и ова нашево
„локално„ менаџирање
си е „правилно„!

Како правилно да се
раководи со тим – да
се биде „шеф„, а сепак
пријател?

За кого е наменета оваа обука?

Секојдневните предизвици за еден менаџер стануваат се поголеми и потешко се доаѓа до правилниот одговор и решение на многубројните прашања и проблеми. Добредојдени се сите сегашни и идни менаџери, сите оние кои сакаат да го надградат сопственото знаење за подобрување на менаџерските способности.



Агенда

09:00 – 09:30 *Вовед*

09:30 – 11:00 **Само-менаџирање**

11:00 – 11:15 *Кафе пауза*

11:15 – 13:00 **Алатки на ефективен менаџер**

13:00 – 14:00 *Ручек*

14:00 – 15:30 **Алатки на ефективен менаџер**

15:30 – 15:45 *Кафе пауза*

15:45 – 16:45 **Корпоративно менаџирање**

16:45– 17:00 *Заклучок*



Кои се нашите предавачи?

Петар Лазаров
Македонија-
Експорт



Петар Лазаров автор, консултант за маркетинг/брендинг, продажба, извоз, менаџмент и ко-сопственик на Македонија-Експорт. Долгогодишно искуство во обуки и развој на менаџерските и лидерските вештини на вработените во Македонија, преку иновативен и практичен пристап во работењето. Со своите 2 брэнда, МАМА'С - традиционални домашни рецепти и TIP OF THE WEEK - прирачник за личен и професионален развој, ги поместија стандардите во 2 области на делување- прехранбена индустрија и издаваштво.

Кои се нашите предавачи?

Драган Давитков PwC

Сениор менаџер во PwC и Лидер на PwC Академијата. 14 години работно искуство во компанијата, успешно менаџирање на многубројни ревизорски и не-ревизорски ангажмани на најуспешните компании во Македонија, во регионот, како и во Русија.



Александра Тодоровска PwC

Менаџер во PwC и соработник на Академијата. Во оваа компанија е веќе 8 години во кои искуството го збогати со водење на проекти за најголемите компании во Македонија, во регионот како и во Словенија за време на 2 годишниот престој во тамошната PwC канцеларија.

Детали за обуката

Датум

15 Октомври 2014

Времетраење

9:00 – 17:00 (вклучувајќи
паузи за кафе и ручек)

Локација

Конференциска сала 'Хипериум'
Хипериум Бизнис Центар,
Бул. 8ми Септември, Бр.16, 1000 Скопје

Јазик

Предавањата и материјалите ќе бидат
на македонски јазик.

Рок за пријавување

10 Октомври 2014



Детали за обуката

Надомест

150 Евра

- Во цената се вклучени предавања, тренинг материјали, ручек и паузи за кафе.
- Во цената не е вклучен данок на додадена вредност (ДДВ).
- Фактура ќе биде издадена по одржувањето на обуката.

Важно: Цената може да се прилагоди доколку се работи за повеќе лица.



Потврда за присуство

По завршување на обуката, секој учесник ќе добие PwC потврда за присуство.

Како да се пријавам?

Пополнете го формуларот на следната страна и пратете го по факс или по електронска пошта на следниве броеви/ e-mail адреса:

+ 389 (0)2 3140 959;

+ 389 (0)2 3116 525

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

По добивањето на Вашата апликација, ќе Ви испратиме потврда за добивање на Вашата пријава. Пријавите за присуство ќе бидат земени во предвид се додека не се исполни максималниот број на учесници.

Прашања?

Марина Чулева

pwcacademyskopje@mk.pwc.com

+ 389 (0) 2 3140 900

+ 389 (0) 70 724 303

Формулар за пријавување

Име и презиме _____

Е-mail адреса _____

Позиција _____

Компанија _____

Адреса _____

Град _____

Тел: _____ Моб.: _____

Услови:

- Формуларот за пријавување е договор помеѓу учесникот/компанијата и PricewaterhouseCoopers.
- Во цената се вклучени предавања, тренинг материјали, ручек и паузи за кафе.
- Фактура со вклучен ДДВ ќе биде издадена по завршување на тренингот.
- Личните податоци ќе бидат чувани и употребени само од страна на PricewaterhouseCoopers, единствено за потребите на дистрибуирање на материјали поврзани со обуките на PwC Академија Скопје. Согласноста е доброволна и може да ја повлечете во било кое време.
- PwC Академија Скопје го задржува правото да го откаже или презакаже тренингот најдоцна до три дена пред почетокот на истиот.



The Academy

Потврдувам дека наведените информации се точни и се согласувам со наведените услови.

Потпис: _____ Дата: _____

Како можеме да ви помогнеме ...

Драган Давитков
PwC Academy Лидер

+ 389 (0) 2 3140 900

dragan.davitkov@mk.pwc.com

Александра Тодоровска

+ 389 (0) 2 3140 900

aleksandra.todorovska@mk.pwc.com

Ивана Стојаноска

+ 389 (0) 2 3140 900

ivana.stojanoska@mk.pwc.com



ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

Бул. 8ми Септември Бр. 16

Хипериум Бизнис Центар, 2 спрат

1000 Скопје, Р. Македонија

+ 389 (0) 2 3140 900/901

+ 389 (0) 2 3116 525

www.pwc.com/mk

***Корените на образованието се
горчиви, но плодот е сладок.***

- Аристотел